



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 16 октомври 1976

Скопје

Број 33

Год. XXXII

Претплата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

327.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Се прогласува Законот за цивилните инвалиди од војната, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 септември 1976 година.

Број 06-2486

29 септември 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се регулираат правата на цивилните инвалиди од војната, условите за стекнување и постапката за остварување на правата.

Член 2

Цивилен инвалид од војната, според овој закон, се смета:

1. лице кај кое настапило оштетување на организмот како последица на ранување или повреди, настанати од тероризирање и лишување од слобода од страна на окупаторот или неговите помагачи (жртва на фашистичкиот терор);
2. лице кај кое настапило оштетување на организмот како последица на ранување или повреди, настанати во врска со воените операции: бомбардирање, улични борби, заташкан куршум и др. (жртва на воените дејствија);
3. лице кај кое настапило оштетување на организмот како последица на ранување или повреди здобие од заостанат воен материјал (жртва на заостанат воен материјал); и
4. лице кај кое настапило оштетување на организмот како последица на ранување или повреди настанати во врска со терористички акции (жртва на терористички акции).

Член 3

Права на заштита според овој закон имаат државјани на СФРЈ, жртви на фашистичкиот терор, жртви на воените дејствија, жртви на заостанат

воен материјал и жртви на терористички акции со трајно оштетување на организмот од најмалку 60% (во натамошниот текст, цивилни инвалиди од војната).

Член 4

Немаат право на заштита според овој закон цивилни лица со оштетување на организмот што го здобиле како активни припадници и помагачи на непријателски воени и други формации, како и цивилните лица кај кои оштетувањето на организмот настапило како последица на нивни дејствија насочени кон здобивање со материјална корист од заостанат воен материјал.

Право според овој закон не можат да остварат лицата кои такво право остваруваат по друг основ.

II. ПРАВА И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 5

Цивилните инвалиди од војната можат да ги остварат следните права:

1. цивилна инвалиднина;
2. додаток за нега и помош од друго лице;
3. здравствена заштита;
4. професионална рехабилитација; и
5. ортопедски помагала.

Член 6

Правата според одредбите на овој закон се лични права.

Член 7

Општината може да го проширува обемот на правата, односно да пропишува и други права од утврдените со овој закон, со обезбедување на сопствени средства за нивното остварување.

Член 8

На цивилните инвалиди од војната им припаѓа цивилна инвалиднина според степенот на оштетувањето на нивниот организам, независно од нивната материјална положба.

Цивилните инвалиди од војната според степенот на оштетувањето на организмот се распоредуваат во следните групи:

I група со	100% инвалидитет
II група со	90% "
III група со	80% "
IV група со	70% "
V група со	60% "

Процена односно наод и мислење за инвалидитетот и распоредувањето на цивилните инвалиди од војната во групи го врши надлежна лекарска комисија, на начин и постапка пропишана со прописите за воените инвалиди.

Надлежна комисија, во смисла на претходниот став, се смета комисија основана за преглед на воените инвалиди за подрачјето на кое цивилниот инвалид од војната има живеалиште.

Член 9

Висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната се определува за:

I група	1.200 динари месечно
II група	940 "
III група	560 "
IV група	400 "
V група	250 "

Член 10

Право на додаток за нега и помош од друго лице има цивилен инвалид од војната, под услови утврдени со прописите за воените инвалиди.

Висината на додатокот за нега и помош од друго лице се утврдува според прописите за инвалидите на трудот.

Член 11

Цивилен инвалид од војната има право на здравствена заштита во обем кој за работниците го утврдува општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување од подрачјето на кое корисниците имаат живеалиште.

Цивилен инвалид од војната, кој е здравствено осигурен по друг основ или на кој му се обезбедуваат задолжителните видови на здравствена заштита, користи здравствена заштита по тој основ, а според одредбите на овој закон ги користи само оние видови на здравствена заштита кои не се опфатени по другиот основ односно не се утврдени како задолжителни.

Член 12

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, од средствата за здравствено осигурување на земјоделците, ги пренесува средствата за здравствено осигурување на цивилните инвалиди — земјоделци, во средствата за здравствено осигурување на работниците, во просечен износ остварен во претходната година на подрачјето на општината.

Општината ги надоместува трошоците за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на корисниците кои не се здравствено осигурени на заедницата на здравството и здравственото осигурување на чие подрачје цивилниот инвалид од војната има живеалиште.

Средствата за здравствена заштита, над износот на средствата од став 1 и 2 на овој член, се обезбедуваат на начин определен со член 19 на овој закон.

Член 13

Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита склучува договор со надлежната заедница на здравството и здравственото осигурување за висината на трошоците и начинот на остварување на здравствената заштита за корисниците од член 11, став 1 на овој закон, според просечните трошоци по осигуреник, остварени на тоа подрачје во претходната година, сразмерно со обемот на правата на здравствена заштита што се користат според овој закон.

Член 14

Правото на здравствена заштита утврдено со овој закон се обезбедува преку заедницата на здравството и здравственото осигурување на чие подрачје цивилниот инвалид од војната има живеалиште на начин и во постапка предвидени со прописите за здравственото осигурување.

Републичкиот секретар за здравство и социјална политика ќе ја пропише постапката и видот на документот за остварување на здравствената заштита на цивилните инвалиди од војната.

Член 15

Право на професионална рехабилитација му припаѓа на цивилен инвалид од војната, под услови и на начин утврдени со прописите за инвалидското осигурување на работниците.

Член 16

Право на ортопедски помагала цивилниот инвалид од војната остварува под услови и на начин утврдени со прописите на заедницата на здравството и здравственото осигурување на чие подрачје цивилниот инвалид од војната има живеалиште.

Член 17

Правото остварено според овој закон се губи:

- со смртта на цивилниот инвалид од војната;
- со престанување на државјанството на СФРЈ; и
- со осудување на казна затвор за кривично дело против народот и државата.

Член 18

На цивилниот инвалид од војната, кој со правосилна судска пресуда е осуден на казна затвор подолга од 6 месеци, за време на извршувањето на казната не му припаѓаат правата признаени според одредбите на овој закон.

Член 19

Финансирањето на обврските што произлегуваат од овој закон се врши со средства од Републичкиот буџет преку Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита.

III. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 20

За правата по овој закон по барање на цивилниот инвалид од војната во прв степен решава центарот за социјална работа, а во општините каде што нема центар, општинскиот орган на управата, надлежен за социјална заштита, на чие подрачје подносителот на барањето има живеалиште.

По жалба против решението на првостепениот орган решава Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 21

Првостепениот орган е должен по службена должност да прибави докази за утврдување на фактите односно околностите под кои настанало оштетувањето на организмот на барателот.

Член 22

Правото по овој закон тече од првиот ден на наредниот месец по поднесеното барање и трае сè додека постојат услови за користење на тоа право.

Член 23

Барања за признавање на правата според овој закон можат да се поднесуваат во рок од една година по влегувањето во сила на законот.

Лицата кај кои ќе настапат повреди од застапат воен материјал или од терористички акции, по влегувањето во сила на овој закон, барање за признавање на правата можат да поднесуваат во рок од една година по настапувањето на повредите.

Член 24

Решението донесено во прв степен, со кое се утврдува правото според овој закон, подлежи на ревизија.

Ревизијата од претходниот став по службена должност ја врши Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Ако против првостепеното решение е изјавена жалба, за ревизијата и жалбата се решава со исто решение.

Ревизијата и жалбата не го одлагаат извршувањето на првостепеното решение.

Член 25

Во вршењето на ревизијата второстепениот орган може првостепеното решение да го: потврди, измени, поништи или укине на штета или во корист на странката.

Првостепениот орган чие решение во ревизијата е поништено или укинуто и вратено на повторно решавање, донесува ново решение.

Новото првостепено решение подлежи на ревизија во која се испитува само постоењето на законските причини кои довеле до поништување односно до укинување на првостепеното решение.

Член 26

Ако против првостепеното решение не е изјавена жалба, а ревизијата не биде извршена во рок од два месеца од денот на приемот на предметот од второстепениот орган, ќе се смета дека ревизијата е извршена, а решението потврдено.

Член 27

Трошоците во врска со работата на лекарските комисии од член 8, став 3 на овој закон се обезбедуваат на начин определен со член 19 од овој закон.

Член 28

Решенијата, со кои се утврдуваат права на парични побарувања според овој закон, се извршуваат по службена должност.

Решенијата од претходниот став ги извршува надлежниот првостепен орган со средства обезбедени на начин определен со член 19 од овој закон.

Член 29

Првостепениот орган од член 20, став 1 на овој закон води евиденција на цивилните инвалиди од војната од член 2 на овој закон.

Републичкиот секретар за здравство и социјална политика ќе го пропише начинот на водењето на евиденцијата од претходниот став.

Член 30

Во постапката за остварување на правата по овој закон се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е поинаку одредено.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Првостепениот орган е должен во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да изврши преведување на лицата кои зема-рувале инвалиднина според Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70), а ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

До донесувањето на решение за преведување, лицата од претходниот став ќе примаат аконтација во висина одредена со прописите што биле во сила до донесувањето на овој закон.

Член 32

Спроведбените прописи од член 14, став 2 и член 29 став 2 од овој закон, републичкиот секретар за здравство и социјална политика ќе ги пропише во рок од 3 месеци по влегување во сила на законот.

Член 33

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на член 17, точ. 2, алинеја 2 и 3, член 19, став 2 и 3 и член 31 од Зако-

нот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, број 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), како и одредбата на член 28, алинеја 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, број 5/74).

Средствата што Републиката ѝ ги обезбедила на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита за 1976 година за покривање на трошоците на инвалиднината на лицата кои неа ја остварувале според прописите што престануваат да важат, ќе се користат за обезбедување на правата утврдени со овој закон.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

328.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП, ДЕМИР ХИСАР И КУМАНОВО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Цумајлија, Пробиштип, Демир Хисар и Куманово,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 септември 1976 година, и на Соборот на општините, одржана на 29 септември 1976 година.

Број 06-2459

29 септември 1976 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с.р.	Претседател на Претседателството на СРМ, Видое Смилевски, с.р.
---	---

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП, ДЕМИР ХИСАР И КУМАНОВО

Член 1

Во Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Цумајлија, Пробиштип, Демир Хисар и Куманово („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74 и 23/75), во насловот и во членот 1, став 1 по зборот „Демир Хисар“ наместо сврзникот „и“ се става запирка, а по зборот „Куманово“ се додаваат зборовите: „Гевгелија, Богданци, Стар Дојран, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Македонски Брод и Радовиш“.

Член 2

На крајот на член 1 се додаваат девет нови точки кои гласат:

„9. Во Гевгелија: Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од југоисточниот агол на кп. бр. 1543, продолжува по нејзината јужна меѓа и кп. бр. 1539 сè до југозападниот агол. Оттука свртува на север до југозападниот агол на кп. бр. 1536 од каде свртува на североисток и ги сече кп. бр. 1539, 1543, 1542, 1547, 1550, 1549, 1551 и 3024, излегувајќи на југозападниот агол на кп. бр. 1515, потоа продолжува во ист правец, сечејќи ги кп. бр. 1514, 1513, 1512, 1510, 3023, 1481, 1482 и излегува на југозападниот агол на кп. бр. 1475, ја сече неа во ист правец и кп. бр. 1474, 1473, 3021, 1703, 1704, 3021, 1703, 1704, 3021, 1474, 1470, 1471, 3020, 1416, 2988, 1411, 1412, 3019 и излегува на југозападниот агол на кп. бр. 1403/1. Продолжува и ги сече кп. бр. 1402, 1401, 1400, 1399, 1397, 1396, 3015, 1248, 3014, 1251, 1252, 830, 829, 2985 до југоисточниот агол на кп. бр. 824. Свртува на север и ги сече кп. бр. 822 и 820 во длабочина до 40 метри јужно од северната граница на истата парцела и свртува на исток до источната граница на истата кп., потоа по источната меѓа на кп. бр. 820 и 834 продолжува на југ каде што во југоисточниот агол на кп. бр. 834 се спојува со границата на постојниот градежен реон.

10. Во Богданци: Границата на градежниот реон почнува од југоисточниот агол на кп. бр. 2050, тоа е на патот Гевгелија — Богданци и оди во северозападен, а потоа во северен правец по југозападната меѓа на кп. број 2050, ја сече кп. бр. 2051, продолжува по југозападната меѓа на кп. бр. 2052, ја сече кп. бр. 2044, оди по југозападната меѓа на кп. бр. 2041, ги сече кп. бр. 2042, 2041 и 2028, продолжува по западните меѓи на кп. бр. 2025, 2024, 2019, 1949, 1950, 1953/1, 1953/2, 1954, 1955, 1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1928, 1927, 1883, 1882, 1879, ја сече кп. бр. 8129 и продолжува по западната меѓа на кп. бр. 1877/1, сè до северозападниот агол на таа парцела. Свртува на исток и ги сече кп. бр. 1877/2, 1870, 1868, 1867, 1863 и 1861, каде што во североисточниот агол допира до патот кој води за краварникот. Продолжува кон северозапад по источните меѓи на кп. бр. 1864, 1865, 52/1 и 62/1, сè до нејзиниот североисточен агол. Оттука свртува на североисток, го сече патот за краварникот, долот и патот кп. бр. 8097 и доаѓа до југозападниот агол на кп. бр. 51, оди по западната меѓа на истата парцела, свртува на исток по северната меѓа на кп. бр. 51, 50, 49/2, 48/1, ги сече кп. бр. 47, 8086, 7 и продолжува по северните меѓи на кп. бр. 34, 33, 32, 31 и 28. Свртува кон североисток, а потоа кон север, сечејќи ги кп. бр. 26, 24, 23, 21, 20 и 7 и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 15. Продолжува по северната меѓа на истата парцела и доаѓа до улицата „К. Ј. Питу“, потоа по западната страна на улицата оди кон север, ја сече улицата и продолжува по северната меѓа на кп. бр. 261/2, доаѓа до патот кп. бр. 8105, го сече него и свртува на југ, движејќи се по неговата источна страна, сè до северозападниот агол на кп. бр. 271. Оттука свртува на исток и оди по северните меѓи на кп. бр. 271, 270, 284 и 285. Продолжува на југоисток по западната страна на долот (Љокова Река), сè до мостот на реката односно улицата (Н. Вардарски). Оттука свртува на север и североисток и оди по западните и северозападните меѓи на кп. бр. 396, 395, 394/2, 394/1, 398, 378, 380, 375, 374, 368, 367, 366, 356/1, 356/2 и 357. Од северниот агол на кп. бр. 357 свртува на север и оди паралелно со улицата Н. Вардарски во оддалеченост од 35 метри од западната страна на улицата во должина од 90 метри. Оттука свртува на исток, ја сече кп. бр. 8109 (улица Н. Вардарски) потоа кп. бр. 508 и излегува на североисточниот агол на кп. бр. 510, ги сече кп. бр. 503, 501, 496 и 497 и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 459. Свртува на југ и оди по источните меѓи

на кп. бр. 497, 492, 487 и 490, свртува на исток и оди по северните меѓи на кп. бр. 484/2, 484/1 и 482/1, ја сече реката Медурска и свртува на југ по источниот брег на реката, сè до координатите $Y = 7633300$ и $X = 4563500$. Оттука свртува на исток и оди до координатите $Y = 7633700$ и $X = 4563500$, свртува на југ и оди по западните меѓи на кп. бр. 624, 707, 706, 705, 704, 702, 701, 699, ја сече кп. бр. 695 и продолжува по западната меѓа на кп. бр. 696 до југозападниот агол. Оттука свртува на запад и оди по северните меѓи на кп. бр. 686, 687, 688 и 689, потоа свртува на југ по западните меѓи на истата парцела и кп. бр. 679, 678 и 677. Од југозападниот агол на кп. бр. 677 границата оди во југозападен правец, ги сече кп. бр. 8119, 775, 774, 769, 785, 790, 789, 8092 (Медурска Река), потоа ги сече кп. бр. 801 и 800, свртува на југ по источната меѓа на кп. бр. 799 до нејзиниот југоисточен агол, повторно свртува на југозапад движејќи се по јужните меѓи на истата парцела и кп. бр. 8136, 2687, 2685, 2681, 2641, 2642, ја сече улица Илинденска (кп. бр. 8121) и кп. бр. 2592 и 2590, продолжува по северните меѓи на кп. бр. 2584, 2583, 2580, 2578, 2577, 2576, 2574, ги сече кп. 8235, 2505, 2504, 2451, 2452, 2454, го сече патот кп. бр. 8133 и продолжува на југозапад по јужната меѓа на кп. бр. 2315, го сече патот Богданци—Стојаково (кп. бр. 8132) и продолжува во ист правец по северните меѓи на кп. бр. 2279, 2280, 2285, 2287, јужните меѓи на кп. бр. 2293 и 2292, го сече патот кп. бр. 8127 и излегува на југоисточниот агол на кп. бр. 2168 и продолжува по јужните меѓи на истата парцела и кп. бр. 2169, 2171, 2183, 2187, 2198, ја сече кп. бр. 8094 и продолжува по јужните меѓи на кп. бр. 604, 602, 609 и излегува на југозападниот агол на кп. бр. 5960, го сече патот Гевгелија—Богданци и се спојува со почетната точка на описот на границата во југоисточниот агол на кп. бр. 2050.

11. Во Стар Дојран: границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од југоисточниот агол на парцелата на пумпната станица на „Вино-југ“ од Гевгелија и оди на југоисток по брегот на езерото, сè до државната граница со Грција — односно тригонометриската точка бр. 204/Ц, оттука свртува на југ и оди по државната граница до координатите $Y = 647150$ и $X = 560000$, оттука свртува на запад и оди по долниот крај на листот бр. 9 до $Y = 646800$, свртува на север до темето бр. 70 и пак свртува на запад и оди по јужната страна на асфалтниот пат граница со Грција — Нов Дојран до месноста „Црн Поток“ каде што преминува на јужната страна на проектираната улица и оди до координатите $Y = 646000$ и $X = 560000$. Продолжува во ист правец до југозападниот агол на плацот бр. 213, свртува на северозапад и оди во права линија до темето бр. 13 потоа продолжува по југозападната страна на проектираната улица, сè до точката бр. 36 (означена на планот), свртува на север-северозапад и оди до точка бр. 19 во Стар Дојран I. Продолжува во приближно северен правец по западните меѓи на плацевите бр. 212, 213, 126, 125, 124, 123, 214, 215, 129, 136, 139, 214, 225, 148, 147, 146, 145, 149, 151, 159, 162, 163 и 164. Од западниот агол на плацот бр. 164 продолжува во ист правец, со прави линии ги поврзува оскинските точки бр. 53, 49, 48 и 1 која се наоѓа на асфалтниот пат Нов Дојран — Стар Дојран. Оттука свртува на исток, ја сече кп. бр. 10 и по северната меѓа на кп. бр. 11 допира до Дојранското Езеро, свртува на југ и оди по брегот на езерото т.е. по источните односно североисточните меѓи на кп. бр. 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Во североисточниот агол на кп. бр. 17 се спојува со границата на постојниот градежен реон.

12. Во Гостивар: а) Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа на пругата од нормален колосек Гостивар—Кичево на железничкиот мост на реката Вардар и оди на југ до железничката линија до тромејето на КО Долна Бањица, КО Мало Турчане и КО Беловодца. Оттука продолжува на запад по северните меѓи на кп. во КО Долна Бањица бр. 131, 132, 252, 255, 262, 263, 264, 296, 294, 293, 286, 285, 284, 283, 282, 1313, 1312, 1305,

1304 и 344/1. Продолжува по источната и северната меѓа на кп. бр. 362, по источната и северната меѓа на кп. бр. 355 и северните меѓи на кп. бр. 356, 357, 358, 1186 и 1185, од каде свртува кон север по западната меѓа на муслиманските гробишта, сè до тригонометарот бр. 5, кадешто се спојува со границата на постојниот градежен реон.

б) Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од југоисточниот агол на кп. бр. 632 во КО Долна Бањица и оди кон запад по јужната меѓа на истата кп., свртува на северозапад и се движи по југозападните меѓи на кп. бр. 633, 634, 635, 636, 637, 646, 576, 575, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 61, 57, 54 и 53. Понатаму, границата по стариот мост ја сече реката Вардар и навлегува во КО Здунье и оди на североисток по северозападната меѓа на кп. бр. 982, го минува јазот и продолжува во ист правец по северозападната меѓа на кп. бр. 981, под прав агол го сече патот Гостивар—Дебар и по неговата северна страна на истиот продолжува на исток сè до југоисточниот агол на муслиманските гробишта, кадешто се спојува со постојната граница на градежниот реон.

в) Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од југозападниот агол на кп. бр. 1323 во КО Здунье и продолжува по југоисточните меѓи на кп. бр. 1323, 137, 141, 142, 200/2, 200/1, го сече патот кп. бр. 261/2 и продолжува во ист правец по југоисточните меѓи на кп. бр. 201/2, 201/1, 207/2, 210, 230/2 и 230/3. Го сече патот Гостивар—Врапчиште кп. бр. 2536 и навлегува во КО Гостивар, одејќи по југоисточните меѓи на кп. бр. 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, го сече полскиот пат за местото наречено „Бунарче“ и продолжува по јужните меѓи на кп. бр. 1633, 1687, го сече патот Гостивар—Скопје и по јужната меѓа на кп. на радиостаницата Гостивар и кп. бр. 1768 и 1771, доаѓа до железничката линија Гостивар—Скопје, каде што свртува на југ сè до одвојувањето на индустрискиот колосек за фабриката „Силика“, кој води до фабриката од железничката станица Гостивар. Во местото на одвојувањето на индустрискиот колосек за фабриката „Силика“ се спојува до границата на постојниот градежен реон и завршува.

13. Во Дебар: Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа во атарот на КО Дебар, од улицата „Атанас Илиќ“ 35 м. источно од точката 45, односно од северозападниот агол на нивата кп. бр. 1756, оди по левата страна на патот кој води кон ЗК „Прогрес“ т.е. по западните и северозападните меѓи на кп. бр. 1756, 1755, 1747, 1746/1, 1746/2, 1745, 1744, 2790, 2791, 2792, 2793, 2789, 2778, 2783, 2784, 4372, 4381, 4382, 4385, 4386, 4389, 4390, 4392, 4393 и излегува на патот Дебар—Струга, сечејќи го него. Границата оди по левата страна на патот Дебар—Струга т.е. по северозападните меѓи на кп. бр. 4601, 4602, 4604, 4605, 4606, 4607, 4612/1, 4612/2, 4612/3, 4615, 4617, 4620, 4623, 4624, 4678, 4679, 4680, 4681 и 4682, 4685, 4710, 4709, 4704, 4703, 4702, 4701, 4700, свртува кон југоисток и оди по југозападната меѓа на кп. бр. 4795/1 до чуварската зграда на ХЕ „Шпиље“—Дебар и под прав агол свртува на исток и се спушта до максималните води на езерото. Оттука свртува на почетокот на северозапад, а потоа на североисток и исток и се движи по хоризонталната линија на максималните води на езерото, зафаќајќи ги парцелите кп. бр. 4795/1, 4794, 4793, 4792, 4700, 4698, 4696, 4695, 4667, 4666, 4665, 4653, 4651, 4650, 4649, 4648, 4647, 4644, 4646, 4672, 4671/1, 4671/2, 4570, 4569, 4568, 4567, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4481/1, 4553, 4481/1, 4552, 4549, 4481/6, 4481/5, 4481/1, 4548, 4541, 4481/1, 4539, 4538, 4536, 4533, 4530, 4526, 4525, 4520, 4519, 4513, 4511 и 4510 потоа навлегува во атарот на КО Рајчица кај „Керамитнички Дол“ кп. бр. 823 и продолжува на исток по јужните меѓи на кп. бр. 793, 792, 791, 787, 778, 779, 771, 733, 732, 730, 729, 726, 724, 722, 720, 716, 715 и 714. Границата свртува во северен правец и оди по источните меѓи на кп. бр. 713, 706, 705, 702, 701, 698, 446, 445, 450 и 452. Излегува на патот Гостивар—Дебар и оди по неговата

лева страна во правец на градот Дебар т.е. по северната меѓа на кп. бр. 437, потоа продолжува по северозападните меѓи на кп. бр. 812, 813, 814 и северната меѓа на кп. бр. 815. Границата го сече „Керамитнички Дол“ кп. бр. 823 и повторно влегува во КО Дебар на североисточниот агол на кп. бр. 4504, продолжува по северните меѓи на истата парцела и кп. бр. 2699 до западниот агол на кп. бр. 2700, го сече под прав агол патот Гостивар—Дебар и кривулесто продолжува на север по источните меѓи (на фабриката за гипс „Радика“) на кп. бр. 2596, 2578, 2581, во месноста „Расадики“. Оттука границата свртува на запад и се движи по јужните меѓи на кп. бр. 2573 и 2572, доаѓа до патот кп. бр. 2582 и продолжува по него до североисточниот агол на кп. бр. 2589. Овде излегува на улицата „1 Мај“ и по левата страна на истата улица оди во северозападен правец по северозападните меѓи на кп. бр. 2589, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588 и 2589 кадешто се спојува со границата на постојниот градежен реон во точката 34.

14. Во Кавадарци: Границата почнува од североисточниот агол на лозјето на Туриманцов Ристо и Бањански Илчо. Оттука свртува кон запад, оди по јужните меѓи на лозјата на Бањански Илчо, Бањански Добре, Велков Герасим, Стефанов М. Игно и Попов Л. Петре. Оттука свртува по западната меѓа на лозјето на Попов Петре, па оди по источната граница на градскиот стадион и излегува на патот Кавадарци—Дисан. Свртува кон запад по патот Дисан—Кавадарци до главниот влез на градскиот парк. Свртува кон југ, оди по влезната патека на паркот до почетокот на скалите, потоа свртува кон запад, оди по патеката и излегува на долот (Димчевски Дол). Оттука свртува кон југ, оди по долот во должина од 75 метри, потоа свртува кон запад по горната страна на патчето во должина од 60 м, пак свртува на југ по патот од источната страна на Турските гробишта и продолжува по западната меѓа на нивата на Андос П. Стојан. Границата продолжува по источната меѓа од нивата на Соколов П. Димитар, понатаму продолжува по јужната меѓа од нивата на Соколов П. Димитар, оди кон југ по западните меѓи на нивите на Спанцов Д. Тодор, Ставров П. Ристо, Панов Т. Васил, го сече долот и продолжува по источната меѓа на нивата на Димитров П. Коста. Понатаму оди на југ и продолжува по западната меѓа на нивата на Лазо Ј. Темелков, продолжува по јужната меѓа на истата нива и излегува на западниот агол на нивата на Милан Илиевски од Ваташа т.е. на патот што оди кон „Сдевите“. Оттука границата продолжува на југозапад по истиот пат и излегува на патот што води за Ваташа, продолжува по него до „Калнички Дол“. Го сече долот „Калница“ и продолжува по истиот пат до „Амидејчина Чешма“. Продолжува на југ по источните меѓи на парцелите на Ангел Демков, Павлина Гугева, Герасим Гугев, Ристо Нанев, Крсте Миндев, Димчо Чемерски, Пано Паракеев, Ристо Јанков, Васил Столев, Ристо Темелков, Ристо Давков, Ристо Ациев, Павлина Јованова, Димо Кеков, Тошо Илиев, Ефо Плачков, Биса Горѓиева, Ило Видиковски, Ефо Плачков, Дафо Кипов, Лазо Кадров, Гена Маглова, Ристо Магдин, Димо Мелов, Благо Чекоров, Перо Карадаков, Пано Карадаков, Горчо Ризанов и Пано Чачков, сите од село Ваташа. Оттука свртува на запад и ја сече реката Луда Мара на мостот.

Откако ќе го помине мостот свртува по левата страна на реката, оди кон југ до воденицата на Димо Петров од с. Ваташа, потоа свртува на запад по јужните граници на парцелите на Лазо Митров и Трајко Јованчев, свртува на север по западните меѓи на парцелите на Миле Ружин, Горо Николов, Милка Трајкова, Цветан Јованов, Тодор Захариев, Трајче Минов, Димо Курчиев, Дончо Жабата, Герасим Арсов, го сече долот кој минува низ селото Ваташа и продолжува во истиот правец по западните меѓи на парцелите на Божин Николов, Пано Касапинов, Фидо Ралев, Марко Колев, Пано Ку-

ков, Лазо Поп-Горчев, старата школа, Марика Божанијева, Киро Грков, Ване Мукаетов, Ило Ширков, Методи Арсов, Павле Бадев, Дончо Поп-Андов, Јован Трајков, Благо Талев, Ристо Кочев, Ангел Митков, Дончо Поп-Андов, Лазо Наков, Ристо Давев, Тодор Матаков, Дончо Поп-Андов, Диме Матаков и излегува на „Желков Дол“. Оттука свртува на запад, оди по долот во должина од 60 метри, свртува на север по западните меѓи на парцелите на Светлана П. Шешкова, Благо А. Јанков, Добре Грков од Ваташа, Илија П. Мицев, Ристо А. Николов, Рајна П. Малинкова, свртува кон запад, оди по долот во должина од 135 метри, потоа го сече него во северозападен правец и излегува на патот што води кон селото Бегниште. Оттука свртува на североисток, оди по патот до југозападниот агол на нивата на Љуба Аризанова, свртува кон северозапад до западната меѓа на парцелата на Љуба Аризанова. Продолжува по напуштениот канал за поројните води, сечејќи ги парцелите на Љуба Аризанова, Димо Л. Попов и Петруш Л. Попов, доаѓа до јужната меѓа на Боро Д. Арабијев, свртува на запад по јужната меѓа на парцелата на Боро Д. Арабијев и оди на север по неговата западна меѓа, сè до Ресавски пат (стариот пат). Оттука границата оди по јужната страна на напуштениот пат кон запад до северозападниот агол на лозјето на Лазо Јанков, свртува кон север, сечејќи го патот Кавадарци—Прилеп (новиот), продолжува по западните меѓи на нивата на Добре Ф. Чемерски, на градските гробишта и излегува на патот, свртува на запад во должина од 80 метри, свртува на север, го сече патот и оди по западните меѓи на нивите на Александар Г. Кромов и Пане Г. Тотов до јужната меѓа на нивата на Благо Р. Падиков, свртува на запад до југозападниот агол на истата парцела, потоа свртува на северозапад и оди по западната меѓа на нивата на Благо Р. Тентов и излегува на патот што води од Автотранспортот до филтерот. Оттука свртува кон север по истиот пат и излегува на стариот пат Кавадарци—Прилеп, свртува на запад по истиот пат во должина од 70 метри, свртува на север, го сече патот, продолжува по патот што води кон Трафостаницата, оди по западната меѓа на парцелата на Електродистрибуција, свртува на исток до западната меѓа на нивата на Панчо Н. Ризов. Оттука свртува кон север, потоа на исток по меѓите на истата парцела и излегува на полскиот пат, оди по патот до западната меѓа на Агрокомбинатот „Тиквеш“. Свртува на север по западните меѓи на парцелите на Агрокомбинатот „Тиквеш“, Милан Грозданов, Ордан Горчев, Благо Каров, Тасо Недев, Надежда Кукова, Доно Мицајков, Нако Чилев и излегува на полскиот пат што води кон Љубаш. Оттука свртува кон североисток, оди по северозападните меѓи на парцелите на Стефан Ацев, Јасмин Каров, Перо Каров, Донка Карова, Стефан Јосифов и излегува до оградата на Дрвниот комбинат. Свртува кон југ по северната меѓа на парцелата на Стефан Јосифов (западната ограда на Дрвниот комбинат), го сече патот што оди кон комбинатот и излегува на југоисточниот агол на оградата. Оттука свртува кон север по источната ограда на Дрвниот комбинат до северозападниот агол на парцелата на Владо Георгиев, свртува на североисток по меѓите на парцелите на Владо Георгиев, Трајко Димитров, Дончо Трифунов, Тодор Галев и Тасе Летварски. Оттука свртува кон исток по северната меѓа на имотот на Тасе Летварски и излегува на полскиот пат, свртува кон север, оди по патот т. е. по западните меѓи на парцелите на Добре Мајсторов, Боро Мургов, Перо Мургов, свртува на исток и оди по северната меѓа на истата парцела. Оттука свртува кон север, оди по западната меѓа на парцелата на Димо Волчев, свртува на југоисток по северната страна на истата парцела, свртува на североисток, го сече патот Кавадарци—Росоман, продолжува по северната меѓа на нивата на Герасим Грозданов и излегува на полскиот пат, свртува кон северозапад во должина од 25 метри, потоа свртува кон север по ме-

ѓата на нивата на Перо Илов и излегува на полскиот пат. Оттука свртува на југ по полскиот пат во должина од 70 метри свртува кон североисток и оди по северните меѓи на парцелите на Клено Еленов, Диме Еленов и Димо Росомановски. Свртува на исток и оди по северните меѓи на парцелите на Најдо Панов, Душан Јосифов и Митре Захаријев, потоа свртува на север по западната меѓа на нивата на Димо Мукаетов и повторно на исток по северната меѓа на истата нива, продолжува по северните меѓи на парцелите на Нако Мицев, Ване Мукаетов, Димо Мукаетов, Никола Хаџиниќов и Галапче Георгиев. Свртува кон југ по источните меѓи на парцелите на Галапче Георгиев, Стево Китев и Васил Китев, потоа свртува кон исток и оди по северната меѓа на парцелата на Илија Печков и излегува на полското патче. Оттука свртува кон југ, оди по патот во должина од 60 метри, потоа свртува кон исток по северната граница на парцелите на Агрокомбинатот „Тиквеш“, сè до реката Јуда Мара, свртува кон север, оди по реката до полскиот пат кој оди од селото Глишиќ за Љубаш. Потоа свртува кон исток по патот за Глишиќ, го сече патот Кавадарци—Неготино, го заобиколува црквениот двор и продолжува по источните меѓи на нивите на Јошо Душков и Стојан Иванов, ја заобиколува куќата на Видан Исаков, излегува на патот и продолжува по источните меѓи на куќните дворови на Сотир Талев, Ване Исаков, Киро Цеков, Митре Ристов, К. Цеков, И. Цеков, Цандо Андоров, Благо Андоров и Димо Арсов, ја сече нивата на Иво Арсов и продолжува по источната меѓа на нивата на Ристо Арсов и излегува на патот што оди од Глишиќ — воен магазин. Свртува кон исток и во должина од 75 метри оди по патот, потоа свртува кон југ по источната меѓа на нивите на Горе Ајтов, Ристо Иванов, Јован Бацев, Куле Костов, Тошо Ставров, Методи Захаријев, Боро Димовски, Живко Стојков, Алтна Николова, Јован Симов, Надежда Гечева и Тоде Манев. Оттука свртува кон југоисток и оди по североисточните меѓи на парцелите на Димо Коцев, Ване Коцев, Киро Коцев, Никола Коцев, Борис Илиев и свртува кон југ по источните меѓи на парцелите на Б. Иванов и Јован Вачев, свртува кон исток и оди по северната меѓа на општинскиот имот, го заобиколува него и оди по северните меѓи на парцелите на Коста Трајков и Ефрем Костов, свртува кон југоисток по северната меѓа на парцелите на Павлина Поп-Симонова, потоа свртува кон југозапад по источните меѓи на истата парцела и на парцелата на Атанас Бошков, свртува кон југ и оди по источните меѓи на парцелите: општинскиот имот, Благо Колев и Митра Јанева, свртува кон исток, ја заобиколува нивата на Перо Каракулев, оди по источната меѓа на нивата на Мицо Тасов, го сече долот, излегува на полскиот пат кој води кон Смаилица. Оттука свртува кон запад, оди по патот во должина од 50 метри, свртува на југ, оди по западната меѓа на нивата на Благо Колев и продолжува по источната меѓа на парцелата на Агрокомбинатот „Тиквеш“, продолжува кон исток по парцелите на Агрокомбинатот и парцелите на Стефка Неткова, Сута Неткова и Надежда Гечева, свртува кон југ и оди по источните меѓи на парцелите на Надежда Гечева и Перо Гечев, ја заобиколува истата парцела и оди до јужната меѓа на парцелата на Сута Неткова, оттука свртува кон југозапад, ја заобиколува парцелата на Сута Неткова и продолжува кон југ по западната меѓа на нивата на Горица Абрашова, ја заобиколува таа нива по јужната страна и продолжува кон исток по јужната меѓа на парцелите на Мара Митрева, Доно Митрев и излегува на патот кој води за Смаилица. Оттука свртува кон североисток по истиот пат во должина од 140 метри, го сече патот и свртува кон југоисток, движејќи се по северните меѓи на парцелите на Ристо Николов, Благо Сазлов, свртува на југ по источната меѓа на нивите на Петре Попов и Борис Катрало, излегува на патот Кавадарци—Дисан и свртува по патот на исток во должина од 50 метри, го сече патот и доаѓа до

североисточниот агол на лозјето на Ристо Турманцов, од кадешто и започна опишувањето на градежниот реон.

15. Во Кичево: Границата почнува од тромејата на КО Кичево, КО Осој и КО Раштани и оди кон север по влашкиот пат Кичево—Гостивар, до крстопатот со стариот пат Кичево—Гостивар, се враќа кон југ по истиот пат до пропустот, потоа свртува кон исток по полскиот пат, сè до наредниот полски пат, од кадешто свртува на југ по истиот пат, кој е и граница меѓу блоковите IV и V на местото наречено „Карамоица“ и излегува на асфалтниот пат Кичево—Осломеј, пред мостот на Зајачка Река.

Границата продолжува кон југ по полскиот пат меѓу местото наречено „Пашино“ и местото наречено „Лаг“, сè до местото наречено „Јурија“, под таканаречената „Ибишоска глава“, во близина на полигоналната точка бр. 28, свртува кон исток во права линија, ја сече Зајачка Река и патот од IV ред Кичево—Лазоровци и излегува на северозападниот агол на Турските гробишта, оди по нивната северна и источна меѓа и продолжува по северните меѓи на кп. бр. 50/937, 938, 942, 944, 941, 943, 945, 947, 946, 951, 952, 953, 960, го сече шумскиот пат и оди по границата на кп. бр. 50/962, 963, 972, 966, 967, 968, 970, 971, потоа свртува кон запад и оди по источните меѓи на кп. бр. 50/2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2059, 2073, 2074, 2075, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088 до југоисточниот агол на кп. бр. 50/2089 и излегува на патот Кичево—Прилеп, потоа продолжува по него на југ до пред Индустриската клиница. Од Индустриската клиница границата оди на запад, сечејќи го патот Кичево—Прилеп и Зајачка Река, излегува на т.н. Полежискока глава, оди кон запад по постојната стара бразда за наводнување и излегува на полскиот пат, кој е граница меѓу блоковите 116 и 117, свртува кон север, одејќи по истиот пат до браздата, која е граница меѓу блоковите 117 и 118, оттаму свртува по истата бразда на запад по јужната граница на парцелата 118/11, сопственост на Сајкоски Диме и Драге и излегува на патот Кичево—Битола, свртува кон север, одејќи по истиот пат, потоа свртува на запад, сечејќи го патот Кичево—Битола и оди по јужната меѓа на кп. бр. 119/30, сопственост на Стојаноски Кале до јазот, кадешто границата продолжува по него, поминувајќи низ Османбеговите и Велите воденици и продолжува сè до патот Кичево—Охрид, до границата меѓу КО Кичево и КО Другово. Од асфалтниот пат Кичево—Охрид во близина на пропустот од јазот на Велите воденици оди кон запад, сè до границата меѓу КО Кичево и КО Другово до тромејата меѓу КО Кичево, КО Другово и КО Кнежино. Потоа границата свртува кон север по една коњска патека, која е истовремено и граница меѓу КО Кичево и КО Кнежино сè до тромејата меѓу КО Кичево, КО Осој и КО Кнежино, од кадешто свртува кон исток, сè по границата меѓу КО Кичево и КО Осој и излегува на тромејата меѓу КО Кичево, КО Осој и КО Раштани, кадешто се спојува со почетокот на описот на границата.

16. Во Македонски Брод: Границата почнува од точката 95° и оди кон северозапад по југозападната меѓа на кп. бр. 51/24, ја сече реката Сланештица и поминува над воденицата на Терзиоски Киска и Трајкоски Гаврил, ги сече кп. бр. 52/12, 52/5 и 53/2 и излегува на аголот 131°, свртува повеќе кон запад, ги сече кп. бр. 53/6, споредниот пат и доаѓа до аголот 126°, свртува кон северозапад и ги сече кп. бр. 55/1 и 56/4, поминува низ аголот 167°, ја сече кп. бр. 56/17 и доаѓа до аголот 79°. Оттука свртува кон североисток и ги сече кп. бр. 56/17 и 56/3, реката Треска, кп. бр. 59/11 и 59/10 во југоисточниот агол, воденичкиот јаз и кп. бр. 59/13, патот од II ред Македонски Брод—Кичево, 44/1 и 45/29 до аголот 149°, во близина на старината „Тулбе“, продолжува низ истата парцела и кп. бр. 45/30, 45/24, низ аголот 169° и кп. бр. 45/23, 45/9, 45/10, 45/18 и доаѓа до аголот 151°. Свртува кон исток и во права линија го сече долот и кп.

бр. 45/12, 45/13 покрај јужниот агол на куќата на Блажески Бране, продолжува по јужната меѓа на кп. бр. 45/14, поминува северно од црквата „Св. Богородица“, го сече патот М. Брод—Требино и доаѓа до аголот 72°. Од аголот 72°, кој ја сече кп. бр. 29/48 и создава агол од 84°, продолжува во права линија од 222 метра и врви низ кп. бр. 29/49, кп. бр. 49/50, кп. бр. 49/51, кп. бр. 49/52, кп. бр. 49/53, кп. бр. 49/54, кп. бр. 49/55 и го сече долчето, врви низ кп. бр. 29/90, кп. бр. 29/89, кп. бр. 29/88, кп. бр. 29/87, кп. бр. 29/86, кп. бр. 29/85, потоа ја сече Суводолицата „Лоштица“ и скршнува под агол од 88°, десно од североисточната страна врви покрај кп. бр. 28/69 од северозападната страна по мејата, во права линија од 255 м., врви низ кп. бр. 28/81, кп. бр. 28/82, кп. бр. 28/83, кп. бр. 28/105, кп. бр. 28/106, кп. бр. 28/108, кп. бр. 28/107, кп. бр. 28/109 и се надоврзува на втор агол од 88° и го сече косо селскиот пат за гробиштата, потоа свртува десно од јужната страна во права линија од 127 м. и врви низ кп. бр. 27/38, кп. бр. 27/39, кп. бр. 27/49, кп. бр. 27/50 и кп. бр. 27/51 на аголот од парцелата од југоисточната страна и се надоврзува на поранешната градежна линија со аголот од 92°. Границата продолжува по западните меѓи на кп. бр. 27/53, 27/54, 27/55, во продолжение ги сече кп. бр. 27/56, 27/57, 27/58, 27/63, 27/64, 27/65, 27/66, 27/67, 27/68, 27/69, 27/70, 27/71, 27/72, 27/73, 27/74, 27/75, 27/76, 27/77, 26/78, 27/111, 27/123 и доаѓа до аголот 148°. Оттука свртува кон југозапад, сечејќи ги кп. бр. 27/126, суводолицата „Лоштица“, кп. бр. 46/32, 46/31, 46/30, 46/33, 46/34, 46/35, 60/1, реката Треска, свртува кон југоисток и оди по десниот брег на реката Треска до источниот агол на кп. бр. 48/15, свртува кон југ, ги сече кп. бр. 48/14, 48/13 и патот М. Брод—Прилеп и свртува кон запад, а подоцна кон северозапад, движејќи се по северните и североисточните меѓи на кп. бр. 49/8 (каменолом), 49/7, 49/6, 49/5, 49/8, 49/4, 49/3 и повторно на 49/8. На околу 45 метри пред да стигне до река Сланештица границата свртува кон југозапад и се насочува кон појдовната точка — тоа е 95°, сечејќи ги кп. бр. 49/8, патот М. Брод—Здуње, кп. бр. 48/1, 48/2 и се спојува со почетната точка на описот на границата.

17. Во Радовиш: Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од североисточниот агол на кп. бр. 934, оди кон североисток по северните меѓи на кп. бр. 950 и 951, свртува кривулесто на југоисток и оди по северозападните, северните и североисточните меѓи на кп. бр. 951, 948, 943, 960, 974, 973, 983, 1009, 1015, 1016, 1018, 302, 306, 307, 305, 309, 322, 321, 331 и 332/1. Од североисточниот агол на кп. бр. 345 свртува кон исток и оди по северните меѓи на кп. бр. 344, 343 и 339. Излегува на западниот брег на реката Марлада и по него се движи на југ, сè до југоисточниот агол на кп. бр. 370. Ја сече реката Марлада кп. бр. 2026 и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 164/1, продолжува по северните меѓи на кп. бр. 164/1 и 165. Оттука границата оди во југоисточен правец, движејќи се по североисточните меѓи на кп. бр. 161 и 159, го сече полскиот пат кп. бр. 2030 и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 999, продолжува по североисточните меѓи на кп. бр. 999, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, го сече патот кп. бр. 2033 и по северната меѓа на кп. бр. 1030 доаѓа до североисточниот агол на истата парцела. Свртува кон југ и оди по источните меѓи на кп. бр. 1030, 1031, ја сече кп. бр. 2037 и продолжува по источните меѓи на кп. бр. 1128, 1129 и 1130, го сече патот кп. бр. 2038 и излегува на северозападниот агол на кп. бр. 932. Продолжува по северните меѓи на истата парцела и кп. бр. 931, свртува кон југ и оди по источните меѓи на кп. бр. 931, 930, 928, 925, 924, 1133 и 1136, го сече патот кп. бр. 1135, и продолжува до југоисточниот агол на кп. бр. 1360. Оттука границата свртува кон запад и оди по јужните меѓи на кп. бр. 1360, 1361, 1367, 1369, го сече патот кп. бр. 2029 и излегува на југоисточниот агол на кп. бр. 817. Продолжува на северозапад, движејќи се по југозападните меѓи на кп. бр. 817, 818, 819/1, 819/2, 824,

825, 827 и 829. Одовде границата свртува кон север и оди по западните меѓи на кп. бр. 830, 832, 872 и 880, ја сече реката Марлада — кп. бр. 2026 и излегува на југоисточниот агол на кп. бр. 437. Продолжува во југозападен правец, движејќи се по југоисточните меѓи на кп. бр. 437, 2028, 440, 442, 443, 444 и 449, свртува кон северозапад и оди по југозападните меѓи на кп. бр. 2040, 474, 473, 472, 471/2, 471/1 и 4201 до северозападниот агол, каде што се спојува со границата на постојниот градежен реон и повторно се одвојува, одејќи во западен правец по јужните меѓи на кп. бр. 2101, 2103, 2104, 2869, 2116, 2117, 2118, 2895, 2867, 2865, 2863, 2862, 2860, 2859, 2856, 2855, 2854 и 2853, потоа по западната меѓа на истата граница во северозападниот агол се спојува со границата на постојниот градежен реон и завршува“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

329.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на СРМ, во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПРИ УРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ И УМРЕНИТЕ БОРЦИ, ШТО СЕ УРЕДУВААТ СО ПРОПИСИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

I

Се усвојува Договорот за заедничките критериуми при уредувањето на правата на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите и умрените борци, што се уредуваат со прописи на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Се овластува Јездимир Богдански, член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална политика, во името на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише договорот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2485
29 септември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

330.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 7 октомври 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Даринка Ване Јанкова, од с. Богданци,
2. Киро Спиро Стрезовски, од Битола,
3. Самет Нухи Ферати, од с. Чајле.

II

Изречената казна строг затвор се замени со казна затвор и неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Киро Максим Николовски, од Кичево.

III

Изречената казна строг затвор се замени со казна затвор и неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Исмаил Ариф Идризи, од Тетово,
2. Срећко Аврам Новаковски, од с. Миравци.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Иван Богатин Ивановски, од Делчево.

V

Изречената казна строг затвор се замени со казна затвор и неиздржаниот дел од казната се услови за 2 години на:

1. Даринка Јоже Георгиевска, од Скопје,
2. Владо Ристо Радичевски, од с. Мешеиште,
3. Лазо Љатив Абазов, од Скопје.

VI

Изречената казна строг затвор се замени со казна затвор и неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Јусуф Фако Бјелак, од Гостивар,
2. Стевко Стојко Станковски, од с. Коњух,
3. Зејнула Цудет Ајрули, од с. Делогожда,
4. Лебид Ферик Оцовски, од с. Октиси,
5. Томе Михаил Глигоров, од Кочани,
6. Киро Ванов Филев, од Струмица,
7. Стојадин Трајко Ивановски, од Скопје.

VII

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Спасе Ристо Стоев, од Скопје.

VIII

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Јосиф Петре Василевски, од Титов Велес,
2. Ставре Никола Маленков, од Охрид,
3. Руса Трајко Радичевска, од Скопје,

4. Методија Тренко Трпеновски, од с. Зелениково,
5. Радослав Ванчо Андреевски, од Битола,
6. Јаки Пали Стефановски, од Скопје,
7. Никола Добре Стојанов, од с. Крупиште,
8. Апостол Лазар Апостоловски, од Скопје,
9. Исмет Ашин Буровиќ, од с. Горно Оризари,
10. Мухарем Адем Велиу, од с. Неготино,
11. Синан Сулејман Марку, од Дебар,
12. Коста Андон Рамировски, од Скопје,
13. Неби Мустафа Алиџега, од с. Беловиште.

IX

Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Митко Борис Стојанов, од с. Полето.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-468
7. X. 1976 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

331.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Табеларниот преглед за организација и систематизација на работните места составен дел на Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личниот доход, донесена на собирот на работниците на Основната организација на здружениот труд „Светлина“ во Куманово во состав на работната организација „Електромакедонија“ во Скопје одржан во времето од 25 ноември до 18 декември 1974 година, по јавната расправа одржана на 16 септември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед за организација и систематизација на работните места, составен дел на Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личниот доход донесена од работниците на Основната организација на здружениот труд „Светлина“ во Куманово во состав на Работната организација „Електромакедонија“ во Скопје, на собирот одржан во време од 25 ноември до 18 декември 1974 година, во делот во кој се определени стартните бодови по работни места, како и во деловите во кои работниците електромонтери се распоредени во четири групи.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Светлина“ во Куманово, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 99/75 од 14 јули 1976 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на табеларниот преглед означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во означениот табеларен преглед за сите работни места се определени потребните услови (стручна подготовка и работен стаж во структурата), бројот на работниците на секое работно место, како и износот на стартните бодови. Потоа Судот утврди дека износот на стартните бодови по работни места е утврден според основите определени во членот 16 од самоуправната спогодба и тоа: обем и сложеност на работата, знаење и способност, одговорност и услови за работа. Меѓутоа, Судот утврди и тоа дека ниту во спогодбата, ниту во табеларниот преглед не се утврдени мерила за влијанието на секој од основите определени во членот 16 од спогодбата врз утврдувањето на стартниот износ на бодови по работни места. Судот исто така утврди дека во табеларниот преглед работните места електромонтери се распоредени во четири групи при што за работник од I група, во рамките на ова работно место, е определен највисок личен доход, а за работник од IV група најнизок. На крајот Судот утврди дека и за распоредувањето во групи на работниците електромонтери, во табеларниот преглед не се определени ниту основи ниту мерила.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во ставот 1 на член 23 од Уставот е определено работниците во основната организација на здружениот труд да утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а во ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е определено основите и мерилата да бидат однапред предвидени.

Имајќи ги предвид означените одредби од Уставот и законот, Судот смета дека, во конкретниот случај, за определување износот на стартните бодови по работни места освен основи треба да бидат определени и мерила, а за распоредувањето во четири групи на работниците во работно место електромонтери треба да бидат определени и основи и мерила. Со оглед на тоа што во оспорениот табеларен преглед не се утврдени мерила за влијанието на основите определени во членот 16 од спогодбата врз висината на износот на стартните бодови за секое работно место одделно, како и со оглед на тоа што во него не се определени основи и мерила според кои работниците од работното место електромонтери се распоредени во четири групи, Судот оцени дека табеларниот преглед во делот во кој се определени стартните бодови по работни места, како и во делот во кои работниците од работното место електромонтери се распоредени во четири групи не е во согласност со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и со ставот 3 на член 42 од означениот сојузен закон.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 99/75
16 септември 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

332.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на ставовите 3 и 4 на член 43 од Самоуправната спогодба за мерилата и критериумите за распределба на доходот и личните доходи донесена на собирот на работниците на Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал“ во Крушево одржан на 12 ноември 1974 година, како и уставноста и законитоста на Прегледот на основните на личните доходи на работниците, составен дел на означената самоуправни спогодба, по јавната расправа одржана на 23 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 3 и 4 на член 43 од Самоуправната спогодба за мерилата и критериумите за распределба на доходот и личните доходи, донесена на собирот на работниците на Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал“ во Крушево, како и Прегледот на основните на личните доходи на работниците, составен дел на означената самоуправни спогодба, во делот во кој се утврдени основните на личните доходи.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал“ во Крушево на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 100/75 од 7 јули 1976 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените ставови 3 и 4 на член 43 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за издната согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, како и прашањето за согласноста на означениот преглед со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во ставот 3 на член 43 од самоуправната спогодба е определено на работниците од работните единици трговија, кланица и пекара по основот минат труд да им се исплатува по 10 динари за секоја година работен стаж, а дека во ставот 4 на истиот член од спогодбата е определено на работниците од работната единица производство по овој основ да им се исплаќа по 5 динари за секоја година работен стаж. Разгледувајќи ја понатаму самоуправната спогодба Судот утврди дека во нејзиниот член 13 како основи за утврдување личниот доход на работниците се определени: резултатите од работата, сложеноста и квалитетот во работата, одговорноста, условите на работењето, остварувањето на економско-финансискиот план и постигнатите поединечни и вкупни економски и финансиски резултати на работната организација. Потоа, врз основа на членовите 16 и 17 од означената самоуправни спогодба, како и врз основа на одговорот примен од работната организација, Судот утврди дека според основите сложеност, одговорност и услови на работното место се утврдува вредноста на секое работно место, односно се утврдуваат стартните основи на личните доходи за сите работни места и тоа во посебен преглед кој е наречен Преглед на основните на личните доходи и кој е составен дел на означената самоуправни спогодба. Судот, меѓутоа, утврди дека во означениот преглед основите на личните доходи по работни места се определени во фиксни парични износи, без определување на мерила врз основа на кои е утврдена основната на личниот доход. Освен тоа Судот утврди дека во прегледот за одделни работни места (продавачи, раководители на продавници, овчари и др.) се предвидени категории од I до III, а дека во завис-

ност од категоријата и висината на основната на личниот доход е различна: највисока е за I категорија, а најниска за III категорија. Во самоуправната спогодба не се определени основите и мерилата за распоредување на работниците во категории, но на јавната расправа Судот утврди дека во оваа организација постои посебен акт за категоризација на работните места и дека категориите се определуваат во зависност од стручната подготовка на работникот и обемот на работите што ги извршува, а што се определува со плановите за реализација.

Членот 22 од Уставот на СР Македонија пропишува личниот доход на работникот како по основот тековен, така и по основот минат труд да се утврдува во зависност од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според мислењето на Судот резултатите од трудот на работникот и неговиот личен придонес во зголемувањето на доходот на основната организација не се исти кај сите работници ниту пак кај ист работник тие резултати се секогаш исти, поради што не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот личниот доход по овој основ да се утврдува во фиксен, непроменлив износ. Од друга страна, работниците во основната организација на здружениот труд треба да утврдуваат единствени мерила со кои ќе се вреднува минатиот труд на сите работници во таа организација со што ќе се избегне доведувањето во нееднаква положба на едни работници во однос на други. При тоа Судот смета дека утврдувањето на единствени мерила за вреднување на минатиот труд не значи и изедначување на придонесот на сите работници во зголемувањето доходот на основната организација, туку со единствени мерила треба да се мери тој придонес, а од висината на придонесот треба да зависи висината на личниот доход на работникот по основот минат труд. Ако придонес во зголемувањето на доходот на основната организација немало тогаш не постои основ работникот да прими личен доход по основот минат труд. Со оглед на тоа, а имајќи предвид дека работната единица производство не е посебна основна организација на здружениот труд туку е само дел од Трговската организација „Универзал“, Судот смета дека со тоа што во ставовите 3 и 4 на член 43 од самоуправната спогодба за вреднување на минатиот труд на работниците се определени различни мерила работниците од оваа работна единица се ставени во нееднаква положба во однос на работниците од другите работни единици.

Судот исто така оцени дека и оспорениот Преглед на основите на личните доходи во делот во кој се определени основите на личните доходи на работните места кои не се распоредени во категории не е во согласност со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, затоа што во него основите на личните доходи на работниците се определени без утврдени мерила за влијанието на секој од основите определени во членовите 13, 16 и 17 од самоуправната спогодба врз работниот придонес на работникот. Судот смета дека работниците во самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи, освен основи, должни се да определуваат и мерила, преку кои всушност се изразува влијанието на утврдените основи врз работниот придонес на работникот.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 100/75

23 септември 1976 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување на Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/76, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во членот 1 став 1 алинеја 3, место зборот „стопанските“ треба да стои зборот „сопствениците“.

Бр. 09-2456

29 септември 1976 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Препораката за постапување и однесување на органите и организациите по претставките и поплаките, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/76, се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ПРЕПОРАКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ПРЕТСТАВКИТЕ И ПОПЛАКИТЕ

Во поднасловот „Препорачува“, во третиот ред на точката 3, по зборот „за“ се додава зборот „негативните“, а наместо зборот „појавите“ треба да стои зборот „појави“.

Во точката 9 од истиот поднаслов, во петтиот ред, по зборот „совет“, буквата „и“ треба да се брише, а на крајот од седмиот ред, да се брише зборот „на“.

Бр. 09-2457

29 септември 1976 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување бројот на судиите-поротници во Врховниот суд на Македонија, окружните судови, Стопанскиот суд на Македонија и окружните стопански судови, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/76, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ, СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

Во точката 6 под римско I, наместо бројот „140“ треба да стои „240“.

Бр. 09-2455

29 септември 1976 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

372.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување бр. 01-1-1 од 1. 6. 1974 година и точка IV став 1 и 2 од Одлуката за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“, бр. 5/76), Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 7 октомври 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСИТЕ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ
ЗА 1976 ГОДИНА

I

Просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита на работниците во Социјалистичка Република Македонија за 1976 година се утврдува во височина од 2,97% и истата ќе служи за утврдување на осно-

вицата за пресметување и плаќање на придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците во 1976 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0301-1299/1

7 октомври 1976 година

Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

373.

Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието и член 27, став 1, точка 3 од Статутот на Општата заедница на образованието, Собранието на Општата заедница на образованието, на седницата одржана на 14 октомври 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за насочено образование за 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 45/75), во точ-

ката 1, став 1, алинеја 1, стапката „2,80⁰/₀“ се заменува со „5⁰/₀“.

Во истата точка, по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„Аконтациите од придонесот за месеците октомври, ноември и декември се пресметуваат по стапката од претходниот став“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат 3 и 4.

По ставот 4 се додава нов став кој гласи:

„Приходите остварени над износот утврден со Финансискиот план на Општата заедница на образованието за 1976 година, ќе претставуваат аванс за 1977 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1976 година.

Број 03-1877/1

14 октомври 1976 година

Скопје

Претседател,
Димче Левков, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ШТИП

374.

Врз основа на член 31, став 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Штип, на седницата одржана на 23 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

I

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75⁰/₀.

II

Одлуката ќе се применува во 1976 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0201-50/7

23 февруари 1976 година

Штип

Претседател,
Кукутанов Коста, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Киро Крстев, застапуван од Славко Петров, адвокат од Титов Велес, против тужената Благојка Крстева, на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Благојка Крстева да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ биде одреден старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2276/75.

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Сулејмани Шабан од Скопје, ул. „1179“ бр. 58, населба

Шуто Оризари, против тужената Сулејмани Раха, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Сулејмани Раха да се јави во овој суд или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се одреди привремен старател кој ќе ја застапува сè до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1717/76.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Слободанка Попоска, Скопје. (2393)

Воена книшка издадена од Брчко на име Шефит Авзија, с. Јеловјане, Тетово. (2394)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — Скопје на име Сашо Поповиќ, Скопје. (2395)

Свидетелство за завршено III година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Блажо Кимов, Неготино. (2396)

Сервисна книшка за моторно возило застава 750 со број на мотор 537966 и бр. на шасија 509768, издадена од Заводи „Црвена застава“ — Крагујевац на име Ацо Тодоровски, Скопје. (2397)

Воена книшка издадена од Сурдулица на име Драган Цветков, Т. Велес. (2398)

Уверение за завршено осмолетка — вечерна, издадена од Работничкиот универзитет во Скопје на име Гуро Штимац, Скопје. (2399)

Свидетелство за завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Тоше Стојчевски, Скопје. (2400)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ с. Старо Лагово — Прилеп на име Диме Сребреновски, Скопје. (2401)

Воена книшка издадена од Д. Капија на име Раде Здравковски, Скопје. (2402)

Свидетелство за завршен испит издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — на име Никола Стевановски, Скопје. (2403)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Иван Наумовски, Скопје. (2404)

Свидетелство за завршено VIII одделение под бр. 06-213, издадено од Основното училиште „Вера Циривири“ — Скопје на име Зоран Кнежевиќ, Скопје. (2405)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Нада Ристик, Скопје. (2407)

Свидетелство за III клас, издадено од АСУЦ — Скопје на име Славе Петровски, Скопје. (2408)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Илија Атанасовски, Скопје. (2409)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Текстилниот училишен центар — Тетово на име Ратка Ристовска, Скопје. (2410)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Дехар Хаџиџи, Скопје. (2411)

Свидетелство за IV клас и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Блаже Наумовски, Скопје. (2412)

Свидетелства за I и II година, издадени од Трговскиот училишен центар во Скопје на име Светлана Апостолоска, Скопје. (2413)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Благоја, Милојка, Даниела и Лилјана сите Митевски, Скопје. (2414)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Доситеј Обрадовиќ на име Ѓорѓија Дамјановски, Скопје. (2415)

Уверение за завршено општи предмети за ВКВ работник, издадено од Работничкиот универзитет Скопје на име Војо Секуловски, Скопје. (2416)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Трговскиот училишен центар во Скопје на име Александар Ивановски, Скопје. (2417)

Диплома издадена од Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Скопје на име Трпа Мицеска, Скопје. (2418)

Свидетелство за положен завршен испит — архитектура, издадено од ГУП „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Милица Куцулоска, Скопје. (2419)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Владо Китановски, Скопје. (2420)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ — Скопје на име Акиф Сали, Скопје. (2421)

Уверение бр. 128, издадено од Медицинскиот факултет — радиолошки во Скопје на име Али Ахмед Дувери, Скопје. (2422)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Александар Урдаревски“ с. Сандево — Скопско на име Владимир Љотик, Скопје. (2423)

Индекс бр. 1371, издаден од Градежниот факултет — Скопје на име Славчо Михајловски, Скопје. (2424)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љаџиф Н. Абаз, Скопје. (2425)

Воена книшка издадена од Скопје на име Алија Незировски, Скопје. (2426)

Воена книшка издадена од Вишеград на име Шерафедин Тахир, Скопје. (2427)

Диплома издадена од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Благородна Атанасовска, Скопје. (2428)

Воена книшка издадена од Сомбор на име Благоја Блажевски, Скопје. (2429)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Снежана Цветковска, Скопје. (2430)

Ученичка книшка на име Живко Брдаровски, с. Црнобуки, Битола. (2431)

Свидетелство за II клас техничко училиште на име Томе Поповски, ул. „Охридска“ бр. 190, Битола. (2432)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ на име Богоја Стојановски, с. Алинци, Прилеп. (2433)

Свидетелства за I и II година на име Коле Стојкоски, Прилеп. (2434)

Свидетелство за II година гимназија на име Љупчо Гинов, ул. „Р. Жинзифов“ бр. 24, Т. Велес. (2435)

Свидетелства за III и IV клас и завршен испит за гимназија на име Насер Небиу, ул. „102“ бр. 4, Тетово. (2436)

Свидетелство за VIII разред на име Мусли Даути, с. Добарце, Тетово. (2437)

Свидетелство за IV клас и матура на име Наип Османи, ул. „Штипска“ бр. 109, Тетово. (2438)

Свидетелства за III и IV клас и завршен испит од гимназија на име Африм Синани, ул. „102“ бр. 4, Тетово. (2439)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Мара Ј. Јованова, с. Звегор, Делчево. (2440)

Студентска легитимација издадена од ВПШ — Битола на име Томе Коста Јуда, ул. „К. Јосифов“ бр. 38, Битола. (2441)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од училиштето „11 Октомври“ на име Ленче Сиљаноска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 244а, Прилеп. (2442)

Свидетелство за III клас издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ на име Милан Стеваноски, ул. „Бр. Вешироски“ бр. 35, Прилеп. (2443)

Диплома од гимназија на име Петре Алавантоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 113, Прилеп. (2444)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирослав Мојсоски, ул. „Б. Јанкоски“ бр. 1, Прилеп. (2445)

Свидетелство за VIII одделение на име Славица Дическа, с. Дебреште, Прилеп. (2446)

Свидетелства од III и IV година хемиско на име Васка Ангелоска, ул. „Крушевска“ бр. 33, Прилеп. (2447)

Свидетелство од IV година гимназија на име Насир Лимани, ул. „Г. Делчев“ бр. 3, Тетово. (2448)

Диплома од гимназија на име Насир Лимани, ул. „Г. Делчев“ бр. 3, Тетово. (2449)

Свидетелство за VIII одделение на име Аслан Целам, с. Желино, Тетово. (2450)

Свидетелства за III, IV клас и диплома на име Рефет Ајвази, с. Седларце, Тетово. (2451)

Свидетелство за IV година машински техничар на име Божин Божиноски, Гостивар. (2452)

Свидетелство од III година на име Јосе Павлоски, ул. „Сретко Крстески“ бр. 37, Гостивар. (2453)

Свидетелство за основно училиште на име Јакуп Имери, ул. „18 Ноември“ бр. 17, Гостивар. (2454)

Свидетелство од III клас на име Драган Здравкоски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 8, Гостивар. (2455)

Возачка дозвола на име Ракип Асани с. Вруток, Гостивар. (2456)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. Русиново на име Светлана Мирко Пишовска, с. Русиново, Берово. (2457)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Централното основно училиште „Орце Николов“ — с. Звегор на име Виолета Ванѓе Манова, с. Звегор, Делчево. (2458)

Работна книшка на име Драгица Димитар Филипова, ул. „С. Стоименов“ бр. 20, Винаца. (2459)

Свидетелство за IV одделение на име Драгица Мирческа, с. Мажучиште, Прилеп. (2460)

Свидетелство за III клас економско на име Драган Станкоски, ул. „М. Козар бр. 41, Прилеп. (2461)

Свидетелство на име Весна Трајаноска, Прилеп. (2462)

Воена книшка на име Ајка Рустем, с. Радолиште, Струга. (2463)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето во с. Локвица на име Багица Смилеска, с. Локвица, М. Брод. (2464)

Диплома издадена од Индустриското училиште на име Трајко Нацев, ул. „Ј. Чучук“ бр. 17, Т. Велес. (2465)

Свидетелство за IV одделение на име Ване Миркоски, с. Јеловце, Тетово. (2466)

Свидетелство на име Зиеп Стаматоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 2, Гостивар. (2467)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојмир Динески, с. Битуше, Гостивар. (2468)

Свидетелство на име Цветан Пејовски, ул. „18 Ноември“ бр. 40, Гостивар. (2469)

Свидетелство за IV одделение на име Анка Данева, с. Звегор, Делчево. (2470)

Ученичка книшка од средно училиште на име Гоце Цветкоски, с. Врбјани, Прилеп. (2471)

Свидетелство од III година гимназија на име Љубомир Каранфилоски, ул. „Републиканска“ бр. 4, Прилеп. (2472)

Здравствена легитимација на име Светле Николовска, нас. Чашка, Т. Велес. (2473)

Свидетелство за III разред гимназија на име Агим Зибери, с. Стримница, Тетово. (2474)

Свидетелство за III година гимназија на име Авзи Османи, ул. „М. Ацев“ бр. 10, Тетово. (2475)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Авзи Османи, ул. „М. Ацев“ бр. 10, Тетово. (2476)

Матурска диплома на име Авзи Османи, ул. „М. Ацев“ бр. 10, Тетово. (2477)

Свидетелство на име Фљутра Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 130, Тетово. (2478)
 Диплома на име Фљутра Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 130, Тетово. (2479)
 Диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, Тетово. (2481)
 Свидетелство од VII разред на име Селајдин Халити, с. Пирок, Тетово. (2482)
 Ученичка книшка од IV одделение на име Самет Сефери, с. Капењане, Тетово. (2483)
 Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Стефан Поповски, Гостивар. (2484)
 Здравствена легитимација на име Верка Катранушеска, ул. „Маркова“ бр. 49, Прилеп. (2485)
 Пасош на име Ејвас Раиноски, ул. „Дабнички Завој“ бр. 17, Прилеп. (2486)
 Свидетелство од II година трговско училиште на име Елена Митреска, ул. „Бошко Корчагин“ бр. 2, Прилеп. (2487)
 Свидетелство за II година индустриско училиште на име Китан Здравкоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 79, Прилеп. (2488)
 Свидетелство, издадено од Периодичното училиште „Перо Наков“ — Куманово на име Сашо Илијевски, ул. „Д. Драганов“ бр. 6, Куманово. (2489)
 Свидетелства од III и IV година занаетчиско училиште на име Симеон Манчев, ул. „М. Тито“ бр. 61, Струмица. (2490)
 Свидетелство за VIII одделение на име Коце Атанасовски, с. Конопница, Кр. Паланка. (2491)
 Свидетелство на име Катерина Новакова, ул. „М. Горки“ бр. 28, Титов Велес. (2492)
 Свидетелство за IV клас средно училиште на име Снежана Трајкова, ул. „Д. Најдов“ бр. 26, Т. Велес. (2493)
 Свидетелство од IV клас гимназија на име Имери Ветат, с. Г. Речица, Тетово. (2494)
 Диплома на име Самет Мухареми, Тетово. (2495)
 Диплома издадена од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Кареман Каремани, с. Лисец, Тетово. (2496)
 Свидетелство за IV клас и диплома на име Идриз Кашиу, с. Отушиште, Тетово. (2497)
 Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Нехат Екрем Марки, ул. „104“ бр. 10, Тетово. (2498)
 Свидетелство на име Исни Цека, ул. „М. Ацев“ Тетово. (2499)
 Диплома на име Етем Исени, с. Г. Седларце, Тетово. (2500)
 Свидетелство од IV одделение на име Меди Синани, с. Челопек, Тетово. (2501)
 Свидетелства од I, II, III, IV година и диплома на име Фејзи Дехари, ул. „Ј. Сандански“ бр. 47, Тетово. (2502)
 Диплома на име Веби Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (2503)
 Свидетелство за III година гимназија, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Решат Вејсели, с. Порој, Тетово. (2504)
 Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово, на име Јашар Сејдиу, с. Бозовце, Тетово. (2505)
 Свидетелство за завршен испит и трети клас на име Јашар Сејдиу, с. Бозовце, Тетово. (2506)
 Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Јашар Сејдиу, с. Бозовце, Тетово. (2507)
 Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Вајдин Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2508)
 Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Вајдин Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2509)
 Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово на име Вајдин Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2510)
 Свидетелства за I, II, III и IV клас на име Исмет Кучи, ул. „Вардарска“ бр. 23, Тетово. (2511)

Свидетелства за II, III и IV клас гимназија на име Исмет Кучи, ул. „Вардарска“ бр. 23, Тетово. (2512)
 Свидетелства за I, II и III година, издадени од Училиштето „Злате Малакоски“ — машински смер на име Бошко Наумовски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 25, Гостивар. (2513)
 Свидетелство на име Блашка Иванова, с. Звезгор, Делчево. (2514)
 Свидетелства за III и IV клас, издадени од Гимназијата „Љупчо Сантов“ — Кочани, на име Симеон Алексов, ул. „30 Септември“ бр. 6, Винаца. (2515)
 Свидетелство за основно осумгод. училиште на име Адем Синани, с. Капењане, Тетово. (2516)
 Свидетелство за IV одделение на име Крстана Филиповска, с. Милетино, Тетово. (2517)
 Свидетелство за III клас на име Насер Јусуфи, с. Пирок, Тетово. (2518)
 Свидетелство за IV клас гимназија на име Хашим Хашими, с. Шипковица, Тетово. (2519)
 Диплома на име Хашим Хашими, с. Шипковица, Тетово. (2520)
 Свидетелство на име Среќко Никовски, ул. „Бл. Тоска“ бр. 53, Тетово. (2521)
 Свидетелство за IV клас гимназија на име Несим Велиу, с. Шипковица, Тетово. (2522)
 Диплома за гимназија на име Несим Велиу, с. Шипковица, Тетово. (2523)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште с. Боговиње на име Бекир Асани, с. Боговиње, Тетово. (2524)
 Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома на име Џемал Абдулаи, ул. „Битолска“ бр. 38, Тетово. (2525)
 Диплома и свидетелства од III и IV година гимназија на име Бесник Мурати, с. Пирок, Тетово. (2526)
 Свидетелство за III и IV клас економско училиште на име Сталин Спировски, ул. „140“ бр. 5, Тетово. (2527)
 Свидетелство на име Слободан Каранфилоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 208, Гостивар. (2528)
 Возачка дозвола на име Неџат Авдији, с. Балиндол, Гостивар. (2529)

КОНКУРСИ

Советот на Земјоделскиот факултет — Скопје

распишува К О Н К У Р С

за избор и реизбор на следните работни места:
 — Еден наставник во сите звања по предметот Општо сточарство;
 — Еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Крупно сточарство;
 — Еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Општо овоштарство.
 Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавите кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Советите на Факултетот за физика, Географскиот факултет и Факултетот за математика при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, распишуваат

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ И ТОА:

I. Во смисла на чл. 96, 105 и 106 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) на Факултетот за физика:

1. Два наставника во сите звања по предметот Математички методи во физиката;

2. Еден наставник во сите звања по предметот физика;

3. Еден помлад асистент по предметот физика;

4. Избор на хонорарни лектори по странски јазици и тоа:

— Германски јазик

— Англиски јазик

— Руски јазик и

— Француски јазик

(Лекторите ќе ја изведуваат наставата за студентите на: Факултетот за математика, Факултетот за физика, Хемискиот факултет, Биолошкиот факултет и Географскиот факултет).

5. Еден хонорарен наставник во сите звања по предметот Педагогија со психологија (наставата ќе се изведува за студентите од сите пет факултети наведени во претходниот став).

II. На Географски факултет:

1. Еден наставник во сите звања по предметот Геологија;

2. Еден помлад асистент или асистент по Географија.

III. На Факултетот за математика:

1. Еден хонорарен предавач по предметот Методика на математичката настава.

УСЛОВИ: За работните места наставници — кандидатите треба да имаат завршено соодветен факултет, соодветно академско и наставничко звање; за работното место помлад асистент по физика, кандидатот треба да е дипломиран физичар или астрофизичар; за лектори по странските јазици, кандидатите треба да имаат завршено филозофски или филолошки факултет.

Покрај наведените услови кандидатите треба да ги исполнуваат и условите предвидени со Законот за високото образование.

Пријавите во четири примероци од кои едната таксирана со два динари таксена марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршена висока школска настава, кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.

Собранието на општината Куманово донесе

О Б Ј А В А

за избор на еден судија на Општинскиот суд во Куманово на кого му истекнува мандатот

1. Се објавува дека во Општинскиот суд во Куманово ќе се врши избор на еден судија на кого му истекол мандат.

Покрај општите, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење;

— да има положен правосуден испит;

— да поседува морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Молбите (пријавите), заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови, се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Куманово.

2. Објавата е отворена 20 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

327. Закон за цивилните инвалиди од војната	841
328. Закон за дополнување на Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Цумајлија, Пробиштип, Демир Хисар и Куманово	843
329. Одлука за усвојување на Договорот за заедничките критериуми при уредувањето на правата на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите и умрените борци што се уредуваат со прописи на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини	848
330. Одлука за помилување на осудени лица	848
331. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 99/75 од 16 септември 1976 година	849
332. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 100/75 од 23 септември 1976 година	850
Исправка на Законот за изменување на Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд	851
Исправка на Препораката за постапување и однесување на органите и организациите по претставките и поплаките	851
Исправка на Одлуката за утврдување бројот на судиите-поротници во Врховниот суд на Македонија, окружните судови, Стопанскиот суд на Македонија и окружните стопански судови	851
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
372. Одлука за просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита на работниците за 1976 година	851
373. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за насочено образование за 1976 година	851
374. Одлука за определување на стапката на придонесот за вработување	852

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Горѓевик.

Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на управата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд кој ѝ е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и корисни предлози. Поради тоа, оваа книга ѝ се препорачува не само на студентите и стручњациите од областа на управното право и на управувањето, туку и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат.

Цена 90 динари.

Ви ги препорачуваме следните изданија:

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга

Цена 50 динари.

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија

Материјата е систематизирана по области во три дела:

- одлуки од судската практика по кривично право,
- одлуки од судската практика по граѓанско право,
- одлуки од судската практика по управно право.

Збирката може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во организациите на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување на судската и управната практика.

Коп збирката е даден и регистар на поими.

Збирката има 540 страници, тврдо подврсана во полуплатно.

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања

Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски.

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство.

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Оваа збирка може корисно да им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите како и на студентите и граѓаните.

Приготвил: Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 36 динари.

ЗБИРКА

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите.

Во збирката покрај републичкиот Закон се објавени и делови од сојузниот Закон за наследувањето што се во важност.

Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца.

Цена 42 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија

Цена 25 динари.

По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото-книговодство — Скопје.